



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Среда, 21 март 1951 год.

Бр. 10

Год. VII

Овој број чини 4 дин. Преплатата
за една година изнесува 250 дин.
Чековна сметка бр. 801.901812

52

Врз основа на чл. 11 од Уредбата за ветеринарни-
те станици („Службен весник на НРМ“ бр. 16/50)
донесувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ВЕТЕРИ- НАРНИТЕ СТАНИЦИ

Член 1

За извршување на задачите пропишани во чл. 4
и 7 од Уредбата за ветеринарните станици околиски-
те; градските, реонските и месните народни одбори ќе
основаат во своите седишта ветеринарни станици.

Во помалите градови ќе се основаат заеднички ве-
теринарни станици за подрачјето на градот и на околи-
јата. Заедничките ветеринарни станици ги осниваат
споразумно околиските и градските народни одбори.

Околиските народни одбори можат за подрачја на
два или повеќе месни народни одбори да осниваат по-
мошни ветеринарни станици, како помошни институции
на околиските ветеринарни станици.

Член 2

Ветеринарната станица мора да има ветеринарна
болница (амбуланта) склад за ветеринарните матери-
јали, поживачница.

Во составот на ветеринарните станици влегуваат и
сите ветеринарни установи на народниот одбор.

Член 3

Ако во седиштето на ветеринарната станица нема
изградена ветеринарна болница или ветеринарна амбу-
ланта, во што пократко време треба да се оспособат по-
добри простори за куративна работа на станицата и
за сместување на ветеринарниот материјал.

Член 4

Околиските ветеринарни станици своите задачи ги
извршуваат непосредно или преку помошните ветери-
нарни станици.

Околиските ветеринарни станици вршат стручен
надзор над работата на месните и задружните ветери-
нарни станици и ветеринарните станици на локалните
државни стопанства.

Член 5

На чело на ветеринарната станица се наоѓа упра-
вител. Управителот раководи со сите работи на стани-
цата и е одговорен за нејзиното работење.

Управителот на околиската, градската, реонската
односно помошната ветеринарна станица мора да биде
стручњак со звање ветеринар или повисоко од него, а
управителот на месната ветеринарна станица може
да биде ветеринар, постар ветеринарен помошник, ве-
теринарен помошник, ветеринарен болничар, што зависи
од важноста на сточарскиот реон во кој што ветеринар-
ната станица е основана.

Ветеринарната станица има потребен број стручен
и помошен персонал.

Член 6

Должностите на управителот на ветеринарната
станица се:

а) да подготвува предлог на оперативниот план за
ветеринарната служба од подрачјето на ветеринарната
станица;

б) да подготвува предлог на предсметката на при-
ходите и расходите на ветеринарната станица;

в) да подготвува предлог на планот за потреби од
ветеринарен материјал;

г) да подготвува предлог на планот за издигање
на помошни ветеринарни кадрови и за вршење на вете-
ринарна пропаганда;

д) да ги распоредува поедините задачи врз персо-
налот на станицата и да се грижи истите да бидат на-
временно и правилно извршени;

ѓ) да ја ускладува работата во подредените ве-
теринарни станици и во установите на ветеринарните
станици;

е) да се грижи за уредното одржување на вете-
ринарните болници и амбуланти и другите установи
што спаѓаат во состав на станицата.

Член 7

Стручните напатствија на околиската ветеринарна
станица се задолжителни за месните ветеринарни ста-
ници.

Месните ветеринарни станици во кои што работаат
стручни лица со звање ветеринар или повисоко од него,
можат покрај работите од член 7 од Уредбата за вете-
ринарните станици да вршат и работи од член 4 на ис-
тата Уредба.

Член 8

Редовното работно време во ветеринарните ста-
ници е исто како и во другите установи на народниот
одбор.

Службата во ветеринарната станица треба така да
се уреди што во хитни случаи на болниот добиток да
му се укаже помош што побргу.

Член 9

Извршниот одбор на околискиот (градскиот, ре-
онскиот, месниот) народен одбор по предлог од упра-
вителот на ветеринарната станица го одредува времето
за куративна работа во ветеринарната болница (амбу-
ланта) кое што може да биде покусо од редовното
работно време.

За тоа време болницата (амбуланта) треба да
има ветеринарен стручњак.

Работното време во болницата (амбуланта) тре-
ба да биде видливо означено во самата болница (ам-
буланта) и објавено преку месните народни одбори.

Член 10

Одењето на ветеринарните стручњаци на терен за поединечно лекување на добиток вон од болницата (амбулантата) треба да се ограничи на тешки и хитни случаи, односно на случаи кога што болното животно не смее или не може да се дотера или донесе во болницата (амбулантата).

Ветеринарната станица треба да има сопствено превозно средство за да може да укажува хитна помош на болниот добиток.

Член 11

За укажување услуги надвор од ветеринарната болница (амбуланта) персоналот има право на накнада на трошковите по прописите за накнада на патните трошкови.

Патните расходи за укажаните услуги по барање на сопственикот на добитокот ги сноси самиот сопственик, а другите расходи ги сноси ветеринарната станица.

Член 12

Ветеринарните станици согласно со постоеките прописи наплатуваат накнада за извршените услуги.

- 1) За заштитно пелцување на добиток.
- 2) За преглед, лекување и други интервенции кај добитокот во ветеринарната станица или надвор од неа, во редовно работно време.
- 3) За поарчени лекови, биодошки средства и други материјали.
- 4) За преглед на добиток за колење и за преглед на месо, во колку овие работи се извршуваат во редовно работно време.
- 5) За употреба превозните средства на ветеринарните станици, ако превозните средства се користат по барање на сопственикот на животното.
- 6) За потковување на добиток.

Член 13

На странките за наплатените суми за извршените услуги во редовно работно време ветеринарната станица им издава признаница.

Член 14

Секоја ветеринарна станица има своја посебна претсметка на приходи и расходи, која влегува во буџетот на народниот одбор што ја оснивал станицата.

Член 15

За евиденција на стручната работа, ветеринарните станици водат посебни книги, кои што ќе ги пропише Министерството за земјоделие и шумарство.

Член 16

Поблиски напатствија за извршување на овој правилник ќе издава Министерот за земјоделие и шумарство.

Член 17

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 2581, 24-III-1951 год. Скопје

Министер
за земјоделие и шумарство на НРМ,
А. Каневче, ср.

53

Врз основа на ст. 3 чл. 13 од Уредбата за елементите на продавната цена на угостителските услуги во угостителските дукани на државните угостителски претпријатија, што во продавната цена на угостителските услуги ја заменуваат добивката и данокот ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/50), по предлог од Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на Народна Република Македонија, донесувам

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТНУВАЊЕТО И ЗА ВИСИНАТА НА ДОПРИНОСОТ НА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО И ФОНДОТ ЗА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ ОД ОСТВАРЕНАТА ПАЗАРИШНА ДОБИВКА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОД СТОПАНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Државните угостителски претпријатија што се под стопанска управа на републиканските и локалните органи имаат право на допринос на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање од вкупно остварениот износ на пазаришната добивка.

Член 2

Доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање ќе се пресмета по прописите од овој правилник според остварениот план на промет на угостителските услуги што е изразен во парични показатели и со остварениот износ на пазаришната добивка во пресметковниот период.

Член 3

Пресметнувањето на доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање на остварената пазаришна добивка се врши при месечната пресметка т. е. до 10 -иот во месецот за минатиот месец.

Член 4

Висината на доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање зависи од остварениот процент на определениот (планираниот) промет на угостителските услуги од предвидениот месец, што е изразен во парични показатели како и од остварениот износ на пазаришната добивка.

Ако определениот (планираниот), месечен паричен промет на угостителски услуги од државното угостителско претпријатие што е под стопанска управа на републиканските и локални органи напoлно (100%) остварен, процентот на доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање изнесува и тоа:

Процент на доприносот на фондот на раководството и фондот за слободно располагање	
до 1.000.000. —	5%
од 1.000.000. —	4,5%
преку 5.000.000. —	4%

Ако определениот (планираниот) месечен паричен промет на угостителските услуги од државното угостителско претпријатие што е под стопанска управа на ре

публиканските и локалните органи надминат односно потфрлен износот на доприносот на фондот на раководство и на фондот за слободно располагање (што е добивен со применување на определените проценти од ст. 2 на овој член) се наголемува односно се намалува на онолку процент за колку што месечниот паричен промет на угостителските услуги е надминат односно потфрлен.

Член 5

Износот на доприносот на фондот на раководство и на фондот за слободно располагање од претходниот член се распоредува и тоа:

40% (четиресет од сто) на фондот на раководство, а

60% (шеесет од сто) на фондот за слободно располагање на претпријатието.

Член 6

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија", а ќе се применува од 1 јуни 1950 година. Државните угостителски претпријатија што се под странска управа на републиканските и локалните органи ќе извршат пресметка за минатиот период во срок од 30 дена после влегувањето во сила на овој правилник. Бр. 364, 13-II-1951 год. Скопје

Министер за финансии на
Народна Република Македонија
Даре Цанбаз, с. р.

Претседател
на Комитетот за туризам и угостителство
на Владата на НРМ,
Андро Палмеров, с. р.

54

Поверенството за внатрешните работи на Градскиот народен одбор Скопје надлежно за решавање по пријавата на друштвото за гаење на пшеници Галаб "Раде Дивјак" на основание чл. 1 точка 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, констатирајќи дека се условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови исполнети, го донесе следното.

РЕШЕНИЕ

За одобрување работата и постоењето на Друштвото за гаење пшеници — Галаб "Раде Дивјак" со седиште во Скопје.

Се одобрува работата и постоењето на Друштвото за гаење пшеници — Галаб "Раде Дивјак" со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на град Скопје.

Таксата по тарифа бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор Скопје на 17-X-1950 год. под XIV — бр. 11349/50

II-3-39

Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во текстот на Законот за државните архиви, објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 1 од 12. I. 1951 година, се поткрале долу споменатите грешки и ја дава следната

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ АРХИВИ

Во чл. 2 ст. 2 ред 1 место зборот "на" треба да стои "од".

Во чл. 12 ред 1 место "На" треба да стои "Од"; во ред 2 место "историско-архивски" треба да стои "историско-архивскиот"; и во ред 3 место "да им биде" треба да стои "да биде".

Во чл. 17 т. 4 ред 3 место зборот "кој" треба да стои "што".

Во чл. 17 т. 5 ред 3 после зборот "архива" се испуштени и треба да се додадат зборовите: "односно без претходно одобрение изнесе таков материјал надвор од територијата на Народна Република Македонија (чл. 13 ст. 2);

Во чл. 20 ред 1 зборовите "денот на" се бришат.

Бр. 214 од Президиумот на Народното собрание на НРМ, 20 февруари 1951 година.

Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во текстот на Законот за пошумување, објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 1 од 12. I. 1951 година, се поткрале долу споменатите грешки и ја дава следната

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШУМУВАЊЕ

Во чл. 1. ред 4 место "наголеми" треба да стои "назголеми".

Во чл. 3 т. 1 ред 7 место зборовите "шумска култура" треба да стои "шумски култури". Во истиот член т. 2 после зборот "подигање" се брише зборот "на".

Во чл. 6 ст. 5 последниот ред место зборовите: "у а ст" треба да стои: "за земјоделство и шумарство".

Во чл. 9 последниот ред место зборот "На" треба да стои зборот "за".

Во чл. 19, ред 1 место зборот "Во" треба да стои зборот "За".

Во чл. 20 на две места, место "заштитни" треба да стои "заштитени".

Во чл. 23, ред 1 зборот "Н.к.л." се членува.

Бр. 215 од Президиумот на Народното собрание на НРМ, 20 февруари 1951 година.

Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во текстот на Законот за забрана да се носи зар и фереце, објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 1 од 12. I. 1951 година, се поткрала долупоменатата грешка и ја дава следна

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ НОСИ ЗАР И

ФЕРЕЦЕ

Во чл. 4 ред 1 место "поправителна" треба да стои "принудителна".

Бр. 216 од Президиумот на Народното собрание на НРМ, од 20 февруари 1951 година.

Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст утврди дека во текстот на Законот за занаетчиството, објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 3 од 30. I-1951. година, се поткрале долу споменатите грешки и ја дава следната

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАНАЕТЧИСТВОТО

Во чл. 1 ред 6 место "врзани" треба да стои "сврзани".

Во чл. 8 ред 4 место "доколу" треба да стои "доколку".

Во чл. 21 ред 1 место "ученик" треба да стои "помошник".

Под "Дел втори" насловот треба да гласи: "ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОЕДИНИТЕ ВРСТИ РАДЊИ И РАБОТИЛНИЦИ".

Во чл. 76 ред 1 место зборот "Св" треба да стои зборот "Со".

Во чл. 95 точка е, зборот "престанок" треба да се членува.

Во насловот над чл. 109 место "Органи" треба да стои "ОРГАНИЗАЦИИ".

Во чл. 112 ст. 3 ред 2 место "никој" треба да стои "некои".

Во чл. 132 ст. 2 ред 2 после зборовите "дозволат се" испуштени се и треба да се додадат зборовите "утврдува односно".

Во чл. 135 ред 12 место "владението" треба да стои "владањето".

Во чл. 146 ст. 3 ред 3 на 4 место "народниот" треба да стои "надзорниот".

Во чл. 148 т. 5 ред 1 место "обавување" треба да стои "одобрување".

Во чл. 149 точ. б, ред 1 место "радњи" треба да стои "задруги".

Во чл. 153 ст. 2 ред 3 место "одредуваат" треба да стои "избираат".

Во чл. 160, 161, 162, 163, 164 и 165 треба зборот "занаетчиската" да се напише со голема буква "З".

Во чл. 169 ст. 2 ред 4 место "определува" треба да стои "потврдува".

Бр. 213 од Президиумот на Народното собрание на НРМ, 20 февруари 1951 година.

Министерството на внатрешните работи на НРМ, по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди дека во текстот на Правилникот за униформата на членовите на оперативните единици и функционерите на доброволните противопожарни друштва, што е објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 4 од 6 февруари 1951 година, се направени долу наведените печатни грешки, поради кое ја дава следната

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УНИФОРМАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЕДИНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ДРУШТВА

1) Во чл. 7, ред 5, на место зборот "облак" треба да стои: "облик".

2) Во чл. 7, ред 11, на место зборот "од" треба да стои: "до".

3) Во чл. 7, ред 17, зборот "и" помеѓу зборовите: "егализир" и "иста" треба да се изостави.

4) Во чл. 7, ред 19, на место зборот "исто" треба да стои: "и".

5) Во чл. 7, ред 28, на место зборот "мажети" треба да стои "манжети".

6) Во чл. 7, ред 33 после зборот "блузаа", а пред зборот "егализир" треба да се додаде зборот "со".
К. Бр. 24846/50 од 10 февруари 1951 година.

Од Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Министерството на внатрешните работи на НРМ, по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди дека во текстот на Ценовникот за паричната накнада за одземеното оружје, што е објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 4 од 6 февруари 1951 година, се направени долу наведените печатни грешки, поради кое ја дава следната

ИСПРАВКА НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ПАРИЧНАТА НАКНАДА ЗА ОДЗЕМЕНОТО ОРУЖЈЕ

1) На стр. 58, точ. I, ред 29, на место "Брака Јансен" треба да стои: "Брака Јансен".

2) На стр. 58, точ. I, ред 49, на место "Јасен" треба да стои: "Јансен", а на место "Франко" треба да стои: "Франкот".

3) На стр. 59 точ. I, ред 28, на место "Кригхов" треба да стои: "Кригхоф".

4) На стр. 59, точ. I, ред 49, на место "Н" треба да стои: "ФН".

5) На стр. 59, втори столбец, точ. I, ред 4, на место "Музерлаји" треба да стои "Музерлајн".

К. Бр. 24847/50 од 16 февруари 1951 година.
Од Министерството на внатрешните работи на НРМ.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Ограна
53	Правилник за начинот за пресметнувањето и за ринариите станици — — — — — 101
53	Правилник за начинот за пресметнувањето и за висината на доприносот на фондо: раководство и фондо: за слободно располагање од остварената пазаришна добивка на државните угосителски претпријатија под стопанска управа на републиканските и локалните органи — — — — — 102
54	Решение за одобрување работата и постоењето на друштвото за гаење птици Галаб "Раде Дивјак" со седиште во Скопје — — — — — 103
	Исправка на Законот за државните архиви — 103
	Исправка на Законот за пошумување — 103
	Исправка на Законот за забрана да се носи зар и фереце — — — — — 103
	Исправка на Законот за занаетчиството — 104
	Исправка на Правилникот за униформата на членовите на оперативните единици и функционерите на доброволните противопожарни друштва — — — — — 104
	Исправка на ценовникот за паричната накнада за одземеното оружје — — — — — 104